

ПРИВАТНИТЕ АПТЕКИ ПОВТОРНО ОВАА ЗИМА МОЖАТ ДА БИДАТ "НАСАНКАНИ"

Глас на јавноста
Тисма



Република Македонија
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
Број: 10-10959/11
С.Т. 12 2006 година
Скопје

7.12.2006

0304-2590/1

До

Подрачна служба

Предмет: Известување

Во известуваме, дека за дополнителните лекови (прикажани во табелата), кои ја прифатиле постигнатата најниска цена од меѓународниот ограничен пошук бр. 02-2733/2, но не дале понуда за оваа лекови на истиот тогаш, да не ги прифатите пристигнатите фактури.

Да молиме да ги известите аптеките во Вашиот град, да аптеките кои требуваат лекови без бандерола (останаторизирани), повеќе да не ги требуваат наредните лекови прикажани во табелата т.е. да не ги издаваат на рецепт.

Изданите рецепти правилно да се обележуваат, на нивниот долен дел посебно потпишан фирмата кој го издаде леков и печат на аптеката која го издаде леков, обавезно да стои и заштитеното име на изданиот лек.

Генеричко име	Фарм. дозажна форма	Заштитено име	Производител	Добавувач
Allopurinol	Film oblo.kabl. 2.5mg ; 5mg	Biprosal	Alkaloid	Alkaloid
Mefenamic	Film oblo.kabl. 500mg; 850mg; 1000mg	Mefenamic	Alkaloid	Alkaloid
Chlorthalidon	Tabl.5mg; 10mg	Enalapril	Alkaloid	Alkaloid
Flunitrazepam	Tabl.150mg	Flunitrazepam	Alkaloid	Alkaloid
Risperidone	Film tabl.1mg; 2mg; 3mg	Risperidone	Alkaloid	Alkaloid
Fluorouracil	Tabl.100mg	Fluorouracil	Alkaloid	Alkaloid
Ceftriaxone	Buflonolip 250mg/5ml	Alycol	Alkaloid	Alkaloid
Clozapine	Tabl.100mg	Clozapine	Hemofarm	Alkaloid Kone
Clozapine	Kaps.150mg	Klozapin	Hemofarm	Hemofarm
Enalapril	Tabl.5mg;10mg	Enalapril	Lek	Kemofarm
Risperidone	Film tabl.1mg; 2mg; 3mg; 4mg	Risperidone	Lek	Kemofarm
Enalapril	Film tabl.50mg; 100mg	Sorbia	Lek	Kemofarm
Levofloxacin	Film tabl.400mg	Levofloxacin	Replekfarm	Replek AD
Diclofenac	Tabl.100mg	Diclofenac	Replekfarm	Replek AD
Mefenamic	Film oblo.kabl. 850mg; 1000mg	Mefenamic	Replekfarm	Replek AD
Pyrimethamine	Kaps.200mg; 400mg	Linapin	Replekfarm	Replek AD
Trospium	Tabl.6mg	Spasmo	Replekfarm	Replek AD
Clostridium	Kaps.1%	Kapsion	Zdravje	Semi mak
Clostridium	Vaginalni 0.2%	Kapsion	Zdravje	Semi mak
Fluorouracil	Kaps. 50mg; 100mg; 150mg	Fluorouracil	Jugonamedija	Vellam- med
Enalapril	Tabl.5mg; 10mg; 20mg	Enalapril	Film	Zegis
Mefenamic	Tabl.1000mg	Glofenin	Film	Zegis
Carvedilol	Tabl.6.25mg; 12.5mg	Carvedilol	Film	Zegis
Levofloxacin	Tabl.50mg	Levofloxacin	Film	Zegis
Sorbia	Film tabl. 50mg	Sorbia	Film	Zegis



ДИРЕКТОР
Горан Тренкоски

Приватните аптеки во Република Македонија и оваа зима можат да бидат насанкани од старо-новите структури во ФЗО, во Бирото за лекови и во Министерството за здравство. Имено, иако пред Законот сите аптеки се исти при доделувањето на квотите за работење со позитивната листа, сепак постојано на крај воскреснуваат некои аптеки на некои моќници (газди), па без разлика дали имаат или немаат доволно тимови за работа (фармацевт и техничар), тие успеваат на чудесен начин да добиваат многу поголеми квоти од она што им следува. А истите тие потоа во своите аптеки издаваат лекови под името второрангирани, кои воопшто не биле предмет на претходниот тендер или биле исклучени заради немање соодветни нормативи, кои ги бара Министерството за здравство.

Со последното случување во ФЗО навистина не знаеме дали директорот на ФЗО ги средува работите или, пак, им овозможува и натаму да продолжат на истите оние кои со старата гарнитура правеа ршум во фармацијата.

Сега потпомогнати со надворешни членови од поранешната гарнитура (вработени во фирми на кои многу им овозможиле) и на свои пулени во сегашната гарнитура на ФЗО, повторно да раководат со ситуацијата.

Имено, ако од директорот на ФЗО со писмо бр. 10-11599/1 од 28.12. 2006 година се поништува одредбата од прет-

ходниот директор да се издаваат второрангирани препарати, кои не биле предмет на последниот јавен повик за лекови, следниот ден под притисок го променува решението сосема спротивно на Законот за издавање на второрангирани препарати. Прашањето до премиерот е што сака да постигне и кого тој штити?

Прашање е, исто така, дали сè уште ќе постојат дисконти

на лекови (никаде ги нема во светот) или на крај единствената цена ќе биде озаконета?

Неразбирливо е како Градски аптеки од Скопје, кои се купени од тројца нови сопственици на 2.6.2006 година, сè уште се водат како ЈЗО и сè уште го држат монополот, овозможувајќи си заработувачка на неколку начини (самите знаат како).

Исто така, истовремено новите сопственици на Градски аптеки - Скопје се сопственици и на веледрогери и на фабрики. Со тоа се косат со законот т.е. истите не смеат да имаат и аптеки.

И може да се набројуваат уште многу примери кои би

оделе во недоглед, но прашањето е дали и оваа Влада, дали и овој премиер, дали и овој министер, дали и овој директор на ФЗО, ќе бидат неми гледачи на тоа што се случува, или конечно ќе им дојде крај на цунами фирмите и на фирмите кои мислат дека со нив почнала и со нив ќе заврши фармацевтската дејност.

Го повикуваме одговорниот во Комисијата за антикорупција да си ја врши работата во согласност со законските нормативи.

**Сопственици
на приватните аптеки во
Р Македонија**



Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.